



# СЛУЖБ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 602-3-291

Среда, 12 октомври 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XXII

Цена на овој број е 1,30 (130) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 18 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фаз 226 — Телефон: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-733 и Преплата служба 51-671

464.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ПОДИГАЊЕ ПРАТЕНИШТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА**

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Германската Демократска Република се подига на степен на амбасада со денот 12 октомври 1966 година.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 77

28 септември 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

465.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ОТВОРАЊЕ ИСПРАТЕНИШТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА ВО РИМ**

1. Се отвора Испратеништво на владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Светата Столица во Рим.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 78

28 септември 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

466.

Врз основа на членот 46 точка 1 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 57/65), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ**

1. Со оваа одлука се определуваат гарантирани цени на компирот, кромидот, гравот и сливата пожегача за сушење и се пропишуваат начинот и условите под кои Дирекцијата за исхрана е должна да ги преземе количините компир, кромид, грав и слива пожегача за сушење, чија испорака е договорена помеѓу организациите што се занимаваат со производство или имаат производствена соработка — кооперација со индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: производителот и организациите што се занимаваат со промет или со преработка на стоки (во понатамошниот текст: купувачот) или да ја надомести разликата во цената за тие количини.

2. На производителот му се обезбедува гарантирана цена, и тоа за:

Вид	Сорта	Квалитет	Дин/кг
1) компир	ургента бинтје дезире цветник и игор	I	0,55
		II	0,45
	ела, воран волтман вирцинија мажестик добрињ и меркур	I	0,40
		II	0,35
2) кромид	домашен погачар птујски и мако (бачки кромид)	I	0,60
3) грав	тетовец и метохишки	екстра	2,50
		I	2,20
	градиштанец трешњевац препеличар и ципро	екстра	2,20
		I	2,00
	бел оријаш пасуљица перла и сумпорац	I	1,70
4) слива пожегача за сушење врз база на стотинка			0,45

Квалитетот на производите од ставот 1 на оваа точка мора да му одговара и на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/64 и 25/65).

3. Договор за испорака на производите од точката 1 на оваа одлука ќе склучат производителот и купувачот до 31 март годината за која се врши договарањето, со тоа што цените да не можат да бидат пониски од цените од точката 2 на оваа одлука.

4. Договорот од точката 3 на оваа одлука производителот е должен да ѝ го достави на Дирекцијата за исхрана, заради евиденција, во рок од 15 дена од денот кога е склучен.

5. Дирекцијата за исхрана е должна по цените и под условите од точката 2 на оваа одлука да ги преземе договорените количини производи од точката 2, став 1 под 1, 2 и 3 на оваа одлука, само:

1) ако склучениот договор помеѓу производителот и купувачот ѝ е доставен заради евиденција во рокот од точката 4 на оваа одлука;

2) ако купувачот во договорениот рок не ги преземе купените количини на производите од точката 2 став 1 под 1, 2 и 3 на оваа одлука и ако производителот во рок од 7 дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количини производи, ѝ постави барање на Дирекцијата за исхрана да ги преземе таа;

3) ако договорот од точката 3 на оваа одлука содржи, покрај производите и цената, и одредби за рокот на испораката и за количината на производите, со тоа што договорените количини да не можат да бидат помали од 300 тона за компир и 20 тона за кромид.

Дирекцијата за исхрана е должна да го преземе од производителот компирот, кромидот и гравот во рок од 20 дена од денот кога го примила барањето на производителот за преземање, но не пред 15 септември текушната година.

Со преземањето на компирот, кромидот и гравот според одредбата на ставот 2 од оваа точка, не се навлегува во другите права и обврски што за производителот и купувачот произлегуваат од договорот што го склучиле меѓусебно.

6. Ако Дирекцијата за исхрана не го преземе компирот, кромидот и гравот во рокот од точката 5 став 2 на оваа одлука, таа е должна на производителот да му ги надомести, покрај цената од точката 2 на оваа одлука, и сите трошоци што производителот ги имал поради непреземањето на тие производи во определениот рок.

7. Ако купувачот во договорениот рок не ги преземе купените количини компир, кромид и грав а производителот ѝ постави на Дирекцијата за исхрана барање за преземање, Дирекцијата за исхрана може да власти една од договорните страни односно друга стопанска организација да ги преземе овие количини и натаму да постапи по налогот од Дирекцијата, со тоа што Дирекцијата да ѝ ги надомести загубите.

8. Ако купувачот на слива пожегача за сушење, чија испорака е договорена и договорот ѝ е доставен на Дирекцијата за исхрана заради евиденција во рокот од точката 4 на оваа одлука, ѝ понуди на Дирекцијата сушена слива етвирана, таа е должна да ги преземе сите понудени количини. Квалитетот на сушените сливи мора да му одговара на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки.

Дирекцијата за исхрана е должна да ја преземе сушената слива етвирана врз база на стотинка, по цена од 2,50 дин/kg франко производителот со тоа што сливата за сушење да е платена најмалку по цената од точката 2 став 1 под 4 на оваа одлука.

9. Цената на производите од точката 2 на оваа одлука се подразбира франко вагон или магацин на натоварната станица на производителот, или

франко магацин на производителот, или франко магацин или камион тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

10. Оваа одлука ќе се применува врз компирот, кромидот, гравот и сливите за сушење од родот на 1967 година па натаму.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 75  
5 октомври 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

467.

Врз основа на членот 33 став 2 од Основниот закон за ловството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

## ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ТРОФЕЕН ЛИСТ ЗА ТРОФЕИ ОД ДИВЕЧ

### Член 1

Трофеен лист, како исправа за сопственоста и оцената на трофејот од отстрелан дивеч, се издава во формата, на начинот и според постапката што се определени со овој правилник.

### Член 2

Трофеен лист се издава за:

1) рогови со дел од черепот на: елен (*Cervus elaphus* L.), елен лопатар (*Dama dama* L.), срдак (*Capreolus capreolus* L.), дивојарец и дивокоза (*Rupicapra rupicapra* L.), алпски козорог (*Capra ibex* L.) и муфлон (*Ovis musimon*, Schreb);

2) клъови од вепар (сечачи и брусачи) — (*Sus scrofa* L.);

3) черепи од: кафеава мечка (*Ursus arctos*), волк (*Canis lupus*), рис обичен (*Lynx lynx* L.) и дива мачка (*Felis catus* L.);

4) крзно во свежа состојба од: кафеава мечка (*Ursus arctos*), волк (*Canis lupus* L.), рис обичен (*Lynx lynx* L.) и дива мачка (*Felis catus* L.);

5) голем тетреб (*Tetrao urogallus* L.) и тетреб рушевац (*Tetrao tetrix* L.).

За трофеите од ист вид дивеч од точ. 3 и 4 на ставот 1 од овој член се издава еден трофеен лист.

Оценувањето на крзното се врши само на барање од ловец.

Ако, на барање од ловец, се оценуваат одвоено обата трофеи од ист вид дивеч од точ. 3 и 4 на ставот 1 од овој член, во истиот трофеен лист посебно се внесува оценката за черепот а посебно за крзното.

Ако, на барање од ловец, се издава трофеен лист за крзно од дивеч од точката 4 на ставот 1 од овој член заедно со горниот дел од главата или со целата глава, во трофејниот лист се внесува само оценката за крзното.

Отстреланиот дивеч од точката 5 на ставот 1 од овој член претставува трофеј и тој не се оценува.

### Член 3

Организацијата надлежна за издавање на трофеен лист (член 33 став 1 од Основниот закон за ловството) го издава трофејниот лист во рок од 24 часа по извршениот отстрел, ако со ловецот не се спогоди поинаку.

**Член 4**

Трофејниот лист содржи општи податоци: назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот; име и презиме и престојувалиште на ловецот што го отстрелал дивечот (место на престојот, држава); датум на отстрелот; назив на ловиштето и на ловниот ревер на кој е отстрелан дивечот; вид на отстреланиот дивеч и утврдена оценка на трофејот изразена во број на поени (бодови, точки) за трофеите наведени во точ. 1 до 4 на ставот 1 од членот 2 на овој правилник; број на трофејниот лист, како и посебни податоци за утврдување на оценката на трофејот.

**Член 5**

Вкупниот број на поените со кој се изразува оценката на трофеите од дивеч се утврдува според Методите за оценување на трофеите од дивеч, што се напечатени кои овој правилник и се негов составен дел.

**Член 6**

Оценувањето на трофеите од дивеч го врши стручна комисија, што ја формира организацијата надлежна за издавање на трофеен лист.

Стручната комисија се состои од три члена што од редот на стручњациите за оценување на трофеи ги именува организацијата од ставот 1 на овој член.

**Член 7**

Ако ловецот и стручната комисија не се согласат во поглед правилноста на оценувањето на трофејот, конечна одлука за тоа донесува стручна арбитражна комисија од три члена од кои по еден член именуваат ловецот и организацијата што стопанисува со ловиштето, а третиот член како претседател на комисијата го именува републичкиот орган на управата надлежен за ловството.

**Член 8**

За одделни видови трофеи од дивеч трофејниот лист се издава според обрасците што се напечатени кои овој правилник и се негов составен дел.

Трофејниот лист за секој трофеј од дивеч се издава во три примероци, од кои еден примерок му се издава на ловецот, вториот примерок му се доставува на републичкиот орган надлежен за работите на ловната инспекција, а третиот примерок ѝ се доставува на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот.

**Член 9**

За трофеите од дивеч за кои, до влегувањето во сила на Основниот закон за ловството, не се издадени трофејни листови, организациите надлежни за издавање на трофеен лист можат, на барање од ловец — сопственик на трофеј, да извршат дополнително оценување на трофејот и да издадат трофеен лист според одредбите од овој правилник.

**Член 10**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-2069/1

12 мај 1966 година

Белград

Заменик сојузен секретар  
за земјоделство и шумарство,  
Душан Илиевик, с. р.

**МЕТОДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ТРОФЕИТЕ ОД ДИВЕЧ****I. ОЦЕНУВАЊЕ НА ТРОФЕИТЕ ОД ДИВЕЧ**

Оценката на трофеите од дивеч се изразува со број на поени (бодови, точки).

Вкупниот број на поените се добива со собирање односно одземање вредноста на одделни елементи на трофејот.

Вредност на одделни елементи на трофејот се добива:

1) со множење на мерите на секој елемент на трофејот со пропишаниот број (константа) односно определувајќи го бројот на поените за единица на мера на секој елемент;

2) со додавање бројот на поените за убавината на трофејот, спрема оценката на определените елементи, во рамките на бројот на поените пропишан за убавината на трофејот;

3) со одземање бројот на поените за недостатоци, неправилности, ненормалности, оштетувања, вештачко дотерување на изгледот (формата, бојата и др.) на одделни елементи на трофејот, според оценката на определени елементи, во рамките на бројот на поените пропишан за одбивките.

**II. МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ОДДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРОФЕИ**

1. Должината, широчината, височината, обемот и распонот на одделни елементи на трофејот се мерат во центиметри, со точност на еден милиметар.

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, широчината на сечачите на кљовите од вепар се мери во милиметри, со точност на десеттина од милиметар.

Мерењата од ставот 1 на оваа точка се вршат со челична врвца долга 2 m а широка од 5 до 6 mm, со милиметарска поделба на обете страни.

Широчината на сечачите на кљовите од вепар (став 2), како и должината и широчината на черепот од мечка, волк, рис и дива мачка, се мерат со прецизна железна промерка (шублер). Во недостаток на прецизна железна промерка, черепот може да се мери со челичната врвца од ставот 3 на оваа точка.

2. Тежината на роговите од елен и елен-лопатар се мери во килограми со точност на еден декаграм, а тежината на роговите од срндак — во грамови.

3. Зафатнината на роговите од срндак се мери во кубни центиметри, и тоа со потопување на роговите во вода и со утврдување на количината на истиснатата вода, или со утврдување на разлика помеѓу тежината на роговите во вода и тежината на роговите потопени во вода и со претворање на таа разлика во зафатнина на тој начин што еден грам тежина се зема како еден cm<sup>3</sup> зафатнина.

Роговите се потопуваат во вода така што во вода да биде потопена и ружата.

4. Бројот на поените за убавина се определува во цели поени, а може да се определува и во десеттини поени.

**III. МЕРЕЊЕ, ОЦЕНУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРОФЕИ ОД ДИВЕЧ****1. Рогови од елен**

Утврдување на бројот на поените спрема мерите на одделни елементи

1. Должината на роговите од елен се мери за секој рог посебно, и тоа по средината на надворешната страна на рогот од долниот раб на венецот до крајот на најдолгиот парожок на круната. Челичната врвца поставена врз долниот надворешен раб на венецот мора да се натегне преку аголот што го сочинува венецот и рогот и да се притисне врз рогот 3 до 4 cm над венецот, а потоа, наместена врз рогот, треба да оди во правец на круната што помалку менувајќи го правецот а опфаќајќи ги и сите израстоци или грбавости на рогот до најдолгиот парожок на круната.

Ако поради специфична форма на круната не е можно да се измери најдолгиот парожок на круната, врвцата треба по најкраток пат со задната или горната страна од круната да се скршне до крајот на најдолгиот парожок.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на просечната должина на роговите со константа 0,5.

2. Должината на парожокот надочник се мери од долната страна на левиот и десниот надочник од местото каде што парожокот се одвојува од рогот до врвот на парожокот.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на просечната должина на обата пароици со константа 0,25.

3. Должината на парожокот среднак се мери од долната страна на левиот и десниот парожок од местото каде што пароиците се одвојуваат од рогот до врвот на пароиците.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на просечната должина на обата пароици со константа 0,25.

4. Обемот на венцот се мери така што со врвца се опфаќаат израстоците на венците, како што се икри (бобички), избочини или вдлабнатини.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на просечниот обем на обата венца со константа 1.

5. Обемот на роговите помеѓу надочникот и среднакот се мери на најтенкото место на левиот и десниот рог. При тоа, треба да се има предвид дека помеѓу тие два пароици може на еден рог или на обата рога да има по еден или два пароишка леденици. Поради тоа не смее секогаш да се зема дека секој трет парожок е среднак.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува за секој рог посебно множејќи го обемот на рогот со константа 1.

6. Обемот на роговите помеѓу среднакот и крувата се мери на најтенкото место, и тоа за секој рог посебно. При тоа треба да се има предвид дека помеѓу среднакот и крувата може на еден рог или на обата рога да постои парожок волчјак кој не смее да влијае врз изборот на најтенкото место.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на обемот на секој рог со константата 1.

7. Тежината на роговите се мери заедно со тежината на делот од черепот што е задржан со роговите.

Ако е со роговите задржан дел од черепот отсечен низ очните празнини и горниот дел на носната коска, како тежина на роговите се зема вкупната тежина на роговите и на тој дел од черепот.

Ако е кон роговите задржан черепот со горната челуц, од вкупната тежина се одзема 0,5 до 0,7 kg.

Ако е кон роговите задржан дел од черепот (т. нар. куса челенка), без горниот дел од носната коска, врз вкупната тежина може да се додаде 0,10 до 0,15 kg.

Како тежина на роговите, при оценување на трофеите на меѓународни ловечки изложби, се признава тежината на роговите добиена со мерење по истекот на најмалку три месеци од денот кога е отстрелан еленот.

Од утврдената тежина на роговите непосредно по отстрелот (свежи рогови) се одбива 10% на исушување.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува множејќи ја вкупната тежина на роговите со константа 2.

8. Распонот на роговите се мери на местото што претставува најголемо внатрешно растојание помеѓу левиот и десниот рог.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува спрема процентуалниот однос на распонот и просечната должина на роговите (распон поделен со просечната должина на роговите и помножен со 100), и тоа:

— до 60%	—
— над 60% до 70%	1 поен
— над 70% до 80%	2 поена
— над 80%	3 поени

9. Бројот на пароиците се утврдува со броене на пароиците подолги од 2 cm на левиот рог и на десниот рог. Не се бројат пароиците што наполно се одбени или наполно искршени, дури ако дополнително се прицврстени вештачки на рогот.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува множејќи го вкупниот број на пароиците на обата рога со константа 1.

#### Утврдување на бројот на поените според убавината на трофејот

10. За рогови во сива или смеѓа боја се доделува 1 поен, а за рогови во темносмеѓа до црна боја се доделуваат 2 поена.

Ако роговите се во светложолта односно жолта боја или ако се вештачки обоени, не се доделуваат поени.

11. За нормални икричави рогови се доделува 1 поен, а за рогови многу и убаво икричави се доделуваат 2 поени.

За мазни или сосема малку икричави рогови не се доделуваат поени.

12. За шилести врвови на пароици во темна боја се доделува 1 поен, а за шилести врвови на пароици во светла боја и со мазна површина како да е полирана се доделуваат 2 поена.

За тапи, гнили или трошни врвови на пароици не се доделуваат поени.

13. За еден или два пароишка леденици средно долги се доделува 1 поен, а за два нормално големи и убави пароици леденици се доделуваат 2 поена.

За пароици леденици покуси од 2 cm (само назначени), не се доделуваат поени.

14. За обични круни со 5 до 6 cm долги и слаби (тенки) пароици, со вкупно 5 до 7 пароици во обе-те круни, се доделува 1 поен

За обични круни со долги (до 15 cm) и подебели пароици, со вкупно 5 до 7 пароици во обете круни, се доделуваат 2 до 3 поени.

За обични круни со подолги (над 15 cm) и подебели пароици, со вкупно 6 до 7 пароици во обете круни, како и за двојни или разгранети круни на пократки и послаби пароици, со вкупно 8 до 9 пароици во обете круни, се доделуваат 4 до 5 поени.

За двојни или разгранети круни со подолги (над 15 cm) и појакви пароици, со вкупно 8 до 9 пароици во обете круни, се доделуваат 6 до 7 поени.

За масивни круни со силни и долги пароици (над 15 cm) или за круни што имаат дленкава или пехареста форма, со најмалку 10 пароици во обете круни, се доделуваат 8 до 10 поени.

#### Одземање на поени при оценување на рогови

15. Од вкупно пресметаниот број на поените за рогови (збир на поените од точ. 1 до 14 на овој оддел) можат, поради лош изглед на роговите во целина, како и поради несиметричност на круните или поради ненормално тесен односно прекумерно широк распон на роговите, да се одбие до 3 поени.

Одземањето на поените при оценување на роговите мора да се образложи во трофејниот лист.

#### 2. Рогови од елен лопатар

##### Утврдување на бројот на поените според мерите на одделни елементи

1. Должината на роговите од елен лопатар се мери од надворешната страна на секој рог од средината на долниот раб на венцот до најоддалечената точка на затворената лопата. Пароиците на лопатата не се земаат предвид.

Мерењето преку работ на венцот и полагањето на челична врвца се врши на начинот определен

за мерење должината на роговите од елен, со тоа што со врвцата се следи природниот развој на рогот и лопатата.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на просечната должина на роговите со константа 0,5.

2. Должината на парошките надочници се мери од долната страна на парожокот од горниот раб на венецот односно од местото каде што парожокот се одвојува од рогот, ако тоа место не е на самиот раб на венецот, до врвот на парожокот.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на просечната должина на парошките надочници со константа 0,25.

3. Должината на лопатата се мери од надворешната страна на секоја лопата, од местото каде што рогот забележливо започнал да се шири во лопата, односно од местото на рогот помеѓу среднакот и лопатата каде што обемот на рогот е најмалку за 1 cm поголем од најмалиот обем на тој дел од рогот па до највисоката точка на затворената лопата (површината на лопатата).

Ако на лопатата постојат лопатести продолжетоци, должината на лопатата се мери до највисоката точка на лопатестиот продолжеток чија најголема ширина изнесува најмалку една половина од широчината на целата затворена лопата (точка 4 на овој оддел).

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на просечната должина на лопата со константа 1.

4. Широчината на лопатата се утврдува со мерење на обемот на секоја лопата на најширокото место така што врвцата да се опира врз површината на лопатата, а правецот на мерењето да прави со оската на лопатата, ако е тоа можно, агол од 90 степени. Како широчина на секоја лопата се зема една половина од измерениот обем на лопатата.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на просекот на широчината на обете лопати со константа 1,5.

5. Обемот на венецот се мери за секој венец посебно, и тоа со натегната врвца преку сите икници на венецот.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на просекот на обата венца со константа 1.

6. Обемот на роговите помеѓу надочникот и среднакот се мери на најтенкото место на левиот и десниот рог, не земајќи ги предвид евентуалните леденици.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на обемот на секој рог посебно со константата 1.

7. Обемот на роговите помеѓу среднакот и лопатата се мери на најтенкото место на левиот и десниот рог.

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, кога лопатата на обата рога се развива непосредно над парожокот среднак и со тоа оневозможува да се измери обемот на роговите, како обем на роговите се зема обемот на роговите утврден во точката 6 на овој оддел.

Ако обемот на рогот на најтенкото место помеѓу среднакот и лопатата може да се измери само на еден рог, измерениот обем на еден рог се зема и како обем на другиот рог.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на обемот на секој рог посебно со константа 1. Ако како обем на роговите се зема обемот на роговите утврден според точката 6 од овој оддел, на вкупниот број на поените му се додаваат 1 до 2 поени.

8. Тежината на роговите се утврдува со мерење на роговите заедно со делот од черепот што е задржан со роговите.

Ако е со роговите задржан горниот дел од черепот со целата носна коска, од вкупната тежина се одбива 0,25 kg, а ако е со роговите задржан горниот дел од черепот со дел од носната коска, од вкупната тежина се одбива 0,10 kg.

Ако е со роговите задржан само дел од челната коска, од утврдената вкупна тежина не се одзема ништо.

Од утврдената тежина на роговите непосредно по отстрелот (свежи рогови) се одбива 10% на исушување.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува со множење на вкупната тежина на роговите односно со намалување на тежината на роговите со константа 2.

#### Утврдување на бројот на поените според убавината на трофејот

9. За роговите во смеѓа боја се доделува 1 поен, а за рогови во темносмеѓа до црна боја се доделуваат 2 поена.

За роговите во светложолта или сива боја или за роговите вештачки обоени, не се доделуваат поени.

10. За врвовите (шилците) на парошките се доделуваат до 6 поени според развиеноста, должината и тврдоста на врвовите на парошките на лопатите, а особено на парошките надочник и среднак.

11. За маса, форма и правилност на роговите се доделува до 5 поени според масата, дебелината, силата, убавината на формата и правилноста на развојот на лопатите.

#### Одземање поени при оценување на роговите

12. Распонот на роговите се мери на местото на најголемото внатрешно растојание на лопатите на начинот предвиден за мерење на распонот на роговите од елен (точка 8 на одделот 1 од оваа глава). Ако е распонот на роговите под 85% од просечната должина на роговите, се одбиваат од вкупниот број на поените, и тоа:

- за распон на рогови под 85% до 80% 1 поен
- за распон на рогови под 80% до 75% 2 поени
- за распон на рогови под 75% до 70% 3 поени
- за распон на рогови под 70% до 65% 4 поени
- за распон на рогови под 65% до 60% 5 поени
- за распон на рогови под 60% . . . 6 поени

13. На лопати што се испалчени, чепорести или мешлести се одбива од 1 до 10 поени.

14. На рабовите од лопати што се мазни или на шилци од парошци или рабови од лопати што се порозни (шупликави) се одбива од 1 до 2 поени.

15. На неправилно формирани рогови, неправилна форма на лопатата, долги и ниски лопати, недостаток на материја во лопатите или вештачки насадени парошци, се одбива од 1 до 6 поени.

#### 3. Рогови од срдак

##### Утврдување на бројот на поените според мерите на одделни елементи

1. Должината на роговите од срдак се мери по средината на надворешната страна на секој рог од долниот раб на ружата до врвниот парожок. Преку зголет што го сочинуваат ружата и рогот врвцата треба да се напне и да се полага кон рогот во правецот на врвот, мерејќи ги и сите кривини што евентуално постојат на рогот.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува множејќи ја просечната должина на обата рога со константа 0,5.

2. Како вкупна тежина на роговите се смета тежина на роговите и на делот од черепот отсечен по средината на очните празнини со носната коска. Ако е со роговите исечен целиот череп без

долното забало, од вкупната тежина може да се одбие до 90 g, а ако е со роговите исечен само мал дел од челенката без носната коска, на вкупната тежина можат да ѝ се додадат 10 до 20 g.

Од утврдената тежина на свежите рогови се одбиваат 10% на исушување на роговите.

Бројот на поените за вредноста на овој елемент се утврдува со множење на тежината на роговите со константа 0,1.

3. Зафатнината на роговите се утврдува со мерење на зафатнината на водата што роговите потопени заедно со ружата ќе ја истиснат од сад со вода. Рожкиштето и челната коска при потопување на роговите не смеат да дојдат во допир со водата. Ако ружките имаат кровеста или друга неправилна форма, тие треба да се потопат во вода така што делот од ружата и рожкиштето што е потопен во вода да биде еднаков со делот од ружата и рожкиштето што останал надвор од водата.

Зафатнината на роговите може да се утврди и со мерење на роговите на прецизна хидростатична вага. Разликата помеѓу тежината на роговите мерени надвор од водата, која е изразена во грамови, и тежината на роговите потопени заедно со ружата во сад со вода дава зафатнина на роговите во  $\text{cm}^3$ , сметајќи 1 g како 1  $\text{cm}^3$  вода.

Бројот на поените на вредноста на овој елемент се утврдува множејќи ја зафатнината на роговите со константа 0,3.

По исклучок, за рогови од срндак чија оцена е под 130 поени, а од технички причини не е можно да се измери зафатнината на роговите, може тежината на роговите изразена во грамови да се помножи со 0,23 (коэффициент по методата на др Фолц) и на тој начин да се добие приближно точен број поени за тежината и зафатнината на роговите заедно.

4. Распонот на роговите се мери, по правило, на местото на најголемото внатрешно растојание помеѓу роговите. Кај рамни рогови или на надворешната страна од свиткави рогови, распонот се мери при врвот на роговите.

Измерениот распон на роговите се изразува, како и кај слен, во процент од должината на роговите. Поените за распон на роговите се доделуваат според процентот на распонот, и тоа:

до 30%	—
над 30% до 35%	1 поен
над 35% до 40%	2 поена
над 40% до 45%	3 поена
над 45% до 75%	4 поена

За распон на рогови помал од 30% или поголем од 75% од просечната должина на роговите, не се доделуваат поени.

**Утврдување на бројот на поените според убавината на трофејот**

5. За рогови во жолта или светлосмеѓа боја се доделува 1 поен, за рогови во смеѓа боја — 2 поена, за рогови во темно-смеѓа боја без сјај — 3 поени и за рогови во темна до скоро црна боја — 4 поени.

За рогови во наполно светла боја или за вситанки обесни рогови, не се доделуваат поени.

6. За рогови кои се слабо икричави или имаат само мали и ретки икрички се доделува 1 поен, за средно икричави рогови што имаат поголем број мали икрички — 2 поена, за добро икричави рогови што покрај мали икрички имаат средно големи икрички — 3 поени, а за силно икричави рогови со голем број икрички на сите делови од рогот — 4 поени.

За мали рогови што речиси се без икрички, не се доделуваат поени.

7. За средно развиени и малку икричави ружки се доделува 1 поен, а за добро развиени, доста ви-

соки и икричави ружки во форма на крупа — 2 поена. За јаки, широки, високи и икричави ружки се доделуваат 3 поени, а за многу јаки, широки, високи и икричави ружки — 4 поени.

За слабо развиени и ниски ружки не се доделуваат поени.

8. За тапи, без сјај и средно развиени врвови од пароици се доделува 1 поен, а за шилести врвови од пароици во бела боја и со мазна површина како да е полирана — 2 поена.

Ако врвовите од пароици се тапи, тилли и слабо развиени, не се доделуваат поени.

9. За правилност и убавина на роговите, како и за должина на пароиците можат да се доделат до 5 поени, и тоа:

— за правилни, долги и убави пароици — до 2 поени;

— за убавина на трофејот, правилност, симетрија и изглед на роговите во целина — до 3 поени.

**Одземање поени при оценување на роговите**

10. За неправилност на роговите поради недостаток на пароици или мошне куси пароици, неправилна форма на роговите, шупликавост, порозност и повреди на роговите што ја намалуваат убавината на изгледот на трофејот и др., може да се одбие до 5 поени.

#### 4. Рогови од дивојарец и дивокоза

**Утврдување на бројот на поените според мерите на одделни елементи**

1. Должината на роговите од дивојарец и дивокоза се мери од предната страна на левиот и десниот рог од местото каде што рогот почнува да расте од черепот, по горната кривина до крајот на рогот.

Ако е одбиен односно скршен дел од врвот на еден рог така што и покрај тоа да може да се измери височината односно распонот на роговите, како просечна должина на роговите се зема измерената должина на рогот кој е цел или нештетен.

Ако е делумно или наполно одбиен односно скршен еден рог, поради што не може да се измери височината и распонот на роговите, роговите не се оценуваат.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи ја просечната должина на роговите со константа 1,5.

Во случајот од ставот 3 на оваа точка може, по исклучок, врз основа на претходна спогодба со ловецот, вредноста на таков трофеј да се утврди по слободна оцена на стручна комисија, ако е тоа потребно за да се наплати цената на отстрелот.

2. Височината на роговите се мери од местото помеѓу роговите на темето од черепот до највисоката точка на кривината на роговите. Највисоката точка на кривината на роговите се утврдува со помош на два ленира од кои едниот се наместува водорамно преку највисоката точка на кривината на роговите, а другиот вертикално од местото на черепот помеѓу роговите до водорамно наместениот ленир.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи ја височината на роговите со константа 1.

3. Обемот на подебелиот (појакиот) рог се мери на најдебелото место, без оглед на паслојката на смола на рогот.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи го обемот на подебелиот рог со константа 4.

4. Распонот на роговите се мери на највисокото место на кривината на роговите (каде што се мери и височината на роговите) од средината до средината на дебелината на секој рог.

Ако е распонот на роговите неприродно голем, не смее за распон на роговите да се додели број поени поголем од бројот на поените доделен за височина на роговите.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи го распонот на роговите со константа 1.

5. Староста на дивојарецот и дивокозата се утврдува со броене годовите на рогот. За старост на дивојарецот односно дивокозата од 6 до 10 години се доделува 1 поен, за старост над 10 до 12 години — 2 поена, а за старост над 12 години — 3 поени.

За рогови на дивојарец и дивокоза помлади од 6 години по овој основ не се доделуваат поени.

#### Одземање поени при оценување на роговите

6. Според дебелината на наслојката на смола на рогот може да се одбие до 5 поени. За да се утврди дебелината на наслојката на смола на рогот треба да се измери најдебелото место на рогот на кој нема наслојка на смола.

Разликата помеѓу бројот на поените пресметан за обем на рогот со смола (точка 3 на овој оддел) и бројот на поените пресметан за обем на рогот без смола, не смее да мине 5 поени, кој број поени може најмногу да се одбие за наслојка на смола. Бројот на поените што се одзема за наслојка на смола треба, по правило, секогаш да биде помал најмалку за 1 поен од разликата на поените пресметана за обем на рогот мерена на местото со смола и на местото без смола.

#### 5. Рогови од алпски козорог

Утврдување на бројот на поените според мерите на одделни елементи

1. Должината на роговите од алпски козорог се мери од надворешната горна страна на кривината на секој рог, од местото каде што рогот израснува од черепот, до врвот на рогот.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи ја просечната должина на роговите со константа 1.

2. Обемот на роговите се мери на најдебелото место на левиот и десниот рог помеѓу двата прстења (избочини, израстоци, думки на рогот), но не преку нив.

Бројот на поените за вредност на обемот на роговите се утврдува за секој рог посебно, и тоа множејќи го обемот на секој рог со константа 1.

3. Распонот на роговите се мери на местото каде што е најголемата широчина на надворешната страна на роговите односно на местото каде што е најголемото меѓусебно растојание на надворешните страни на роговите.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи го распонот на роговите со константа 0,5.

Утврдување на бројот на поените според убавината на трофејот

4. За рогови во сива или кафеавосива боја се доделуваат 3 поени, за рогови во смеѓа боја — 2 поена, а за рогови во темна до црна боја — 1 поен.

5. За слаба прстенестост на роговите се доделува 1 поен, за средна прстенестост на роговите — 2 поена, а за јака прстенестост на роговите — 3 поени.

6. За хармонични кривини на роговите се доделува до 3 поени.

#### 6. Рогови од муфлон

Утврдување на бројот на поените според мерите на одделни елементи

1. Должината на роговите од муфлон се мери од надворешната страна на кривината на левиот и десниот рог од местото каде што рогот израснува од черепот до врвот на рогот.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи ја просечната должина на обата рога со константа 1.

2. Обемот на роговите се мери на најдебелите места на левиот и десниот рог, и тоа врз база на роговите, т. е. на местото каде што рогот израснува од черепот, на втората третина од должината на роговите и на третата третина од должината на роговите. Пресекој од секое мерење на истото место на левиот и десниот рог се внесува во трофејниот лист и се пресметува како посебен елемент од трофеј.

Бројот на поените за вредност на овие елементи се утврдува множејќи го просечниот обем на секој рог со константа 1.

3. Распонот на роговите се мери на местото каде што е најголемото меѓусебно растојание на надворешните страни на роговите.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи го распонот на роговите со константа 1.

Утврдување на бројот на поените според убавината на трофејот

4. За рогови во темносмеѓа до црна боја се доделуваат 3 поени, за рогови во сметотемна боја — 2 поена, а за рогови во светла боја — 1 поен.

Ако роговите се вештачки обоени или ако им е одземена природната боја, не се доделуваат поени.

5. За рогови што имаат густ прстења се доделуваат 3 поени, за рогови што имаат средно густ прстења — 2 поена, а за рогови што имаат ретки прстења — 1 поен.

6. За рогови што убаво и правилно се свиткани се доделува до 3 поени.

#### Одземање поени при оценување на роговите

7. За рогови што се свиткани така што врвот да е сарген кон главата или телото на муфлонот се одбива до 5 поени.

#### 7. Кљови од венар

1. Должината на сечачите се мери од надворешната страна на кривината на левиот и десниот сечач. Ако некој сечач при коренот или врвот е оштетен односно скршен, се мери само делот од сечачот кој постои.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи ја просечната должина на обата сечачи со константа 1.

2. Широчината на сечачите се мери на најширокото место на левиот и десниот сечач, со точност на десеттина милиметар. Евентуални израстоци на сечачите не се земаат предвид.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи ја просечната широчина на сечачите со константа 3.

3. Обемот на брусачите се мери на најдебелото место на левиот и десниот брусач. Евентуални израстоци или вдлабнатини на брусачите не се земаат предвид.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува за секој брусач посебно множејќи го обемот на брусачот со константа 1.

4. За особена убавина на формата и бојата на сечачите и брусачите се доделува до 5 поени.

5. За евентуални недостатоци (неправилност и несиметричност на кљовите и др.) може да се одземе до 10 поени.

### 8. Череп од мечка

1. Должината на черепот од мечка се мери од врвот на носната коска до крајот на черепот, без долната челюст. Евентуални израстоци на черепот не се земаат предвид.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи ја должината на черепот со константа 1.

2. Широчината на черепот се мери на најширокото место на черепот.

Бројот на поените за вредност на овој елемент се утврдува множејќи ја широчината на черепот со константа 1.

### 9. Крзно од мечка

1. Должината на крзното од мечка се мери од врвот на муцката до крајот на кожата од опашката, а широчината на крзното се мери на најтесното место на крзното помеѓу предните и задните шепи, вертикално на линијата за мерење должината на крзното.

Бројот на поените за вредност на елементите за должина и широчина на крзното од мечка изнесува 1% од бројот добиен множејќи ја должината и широчината на крзното а изразен во  $cm^2$ .

2. За убавина на крзното се доделува до 30% од бројот на поените од точката 1 на овој оддел, и тоа:

- 1) за должина на длакмата — — — до 10%
- 2) за правилност на растежот на длакмата — — — — — до 10%
- 3) за сјај и густина на длакмата — — — до 10%

3. Поените за вредност на свежо крзно од мечка се утврдуваат според следната формула:

$$\frac{\text{должината} \times \text{широчината}}{100} + \text{поените за убавина на крзното.}$$

### 10. Черепи од волк, рис и дива мачка

Поените за вредност на череп од волк, рис и дива мачка се утврдуваат со мерење должината и широчината на черепот од волк, рис односно дива мачка на начинот предвиден за должината односно широчината на череп од мечка.

Бројот на поените за вредност на черепот се утврдува множејќи ја должината и широчината на черепот со константа 1.

### 11. Крзно од волк

1. Должината на крзното од волк се мери од врвот на муцката до коренот на опашката, а широчината на крзното се мери на најтесното место на крзното (вертикално на линијата за мерење должината на крзното).

Бројот на поените за вредност на елементите на должината и широчината на крзното од волк изнесува 1% од бројот добиен множејќи ја должината и широчината на крзното а изразен во  $cm^2$ .

2. За убавина на крзното се доделува до 25% од бројот на поените утврден за должина и широчина на крзното, и тоа:

- 1) за должина на длакмата — — — до 10%
- 2) за густина и правилност на распределбата на длакмата — — — до 10%
- 3) за широчина на јаката (појасот на густа длака на вратот) — — — до 5%

3. Поените за вредност на свежо крзно од волк се утврдуваат според формулата предвидена за крзно од мечка.

### 12. Крзно од рис

1. Должината на крзното од рис се мери од врвот на муцката до крајот на кожата од опашката, а широчината на крзното се мери на најтесното место на крзното (вертикално на линијата за мерење должината на крзното). Распонот на крзното се мери од коренот на средната канџа (третата канџа) на една предна шепа до коренот на средната канџа на другата средна шепа (вертикално на линијата за мерење должината на крзното).

Бројот на поените за вредност на елементите должина, широчина и распон на крзно од рис изнесува 0,5% од бројот добиен множејќи ја должината на крзното со збирот на широчината и распонот на крзното а изразен во  $cm^2$ .

2. За убавина на крзно од рис се доделува до 25% од бројот на поените утврден за должината на крзното и широчината и распонот на крзното, и тоа:

- 1) за должина, правилност на растежот и густина на длакмата — — — до 5%
- 2) за перчиња на ушите и мустаќи — — — до 5%
- 3) за дамки — — — — — до 5%
- 4) за зулуфи (под увото во височина на долната челюст) — — — — — до 10%

3. Поените за вредност на свежо крзно од рис се утврдуваат според следната формула:

$$\frac{\text{должината} \times (\text{широчина} + \text{распонот})}{200} + \text{поените за убавината на крзното.}$$

### 13. Крзно од дива мачка

1. Должината на крзното од дива мачка се мери од врвот на муцката до коренот на опашката, а широчината и распонот на крзното се мерат на ист начин како широчината и распонот на крзното од рис.

Бројот на поените за вредност на елементите должина, широчина и распон на крзно од дива мачка изнесува 0,5% од бројот добиен множејќи ја должината на крзното со збирот на широчината и распонот на крзното а изразен во  $cm^2$ .

2. За убавина на крзно од дива мачка се доделува до 25% од бројот на поените утврден за должината на крзното и широчината и распонот на крзното, и тоа:

- 1) за должина на опашката и бројот на црни колаци — — — — — до 10%
- 2) за зулуфи (под увото во височина на долната челюст) — — — — — до 5%
- 3) за должина и правилност на растежот на длакмата и за густина на длакмата — — — — — до 10%

3. Поените за вредност на свежо крзно од дива мачка се врши според формулата предвидена за крзно од рис.



Образец бр 1  
Трофеј од елен  
(формат: 10 X 15 cm)

(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

## ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот \_\_\_\_\_  
(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)Отстрели на \_\_\_\_\_  
(Ден, месец и година)Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_  
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревид)ЕЛЕН — *CERVUS ELAPHUS* (L.)

со рогови од поени \_\_\_\_\_ (со букви)

(Втора страна)

Реден број	Елементи на мерењето	Единица на мера	Мера	Средна просечна мера односно вкупно за ред. бр. 9	Константа односно можеш број поени за ред. бр. 8	Утврден број поени
1	Должина на _____ левиот рог _____ десниот	cm	—		0,50	
2	Должина на _____ левиот надочник _____ десниот	cm	—		0,25	
3	Должина на _____ левиот среднак _____ десниот	cm	—		0,25	
4	Обем на _____ левиот венец _____ десниот	cm	—		1	
5	Обем на роговите помеѓу _____ левиот надочник и среднак _____ десниот	cm	—	—	$\frac{1}{1}$	—
6	Обем на роговите помеѓу _____ левиот среднак и круната _____ десниот	cm	—	—	$\frac{1}{1}$	—
7	Тежина на свежите рогови _____ kg, намалена за 10% односно за _____ kg	kg		—	2	
8	Распон на роговите	cm		—%	до 3	
9	Број паросци на _____ левиот рог _____ десниот	парче	—		1	

Вкупно:

(Трета страна)

Реден број	Елементи за оценување на убавината на роговите	Можен број поени до	Утврден број поени
10	Боја на роговите	2	Пренос:
11	Икричавост (бобичавост)	2	
12	Врвови (шилци) на парошците	2	
13	Леденици	2	
14	Круни	10	
Збир на поените од ред. бр. 1 до 14			
15	Одземање поени поради недостатоци на рогови	3	
Образложение за одземањето на поени:			
Оцена на роговите — вкупно:			

Рег. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:  
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесат податоци за отстрелот на дивеч)

Образец бр. 2  
Трофеј од елен лопатар  
(формат: 15 × 20 cm)  
(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

### Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т

Ловецот \_\_\_\_\_  
(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)

Отстрели на \_\_\_\_\_  
(Ден, месец и година)

Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_  
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревер)

ЕЛЕН ЛОПАТАР — DAMA DAMA (L.)

со рогови од поени \_\_\_\_\_ (со букви)

(Втора страна)

Реден број	Елементи на мерењето	Единица на мера	Мера	Средна просечна мера	Константа	Утврден број поени
1	Должина на $\frac{\text{левиот}}{\text{десниот}}$ рог	cm	—		0,50	
2	Должина на $\frac{\text{левиот}}{\text{десниот}}$ надочник	cm	—		0,25	
3	Должина на $\frac{\text{левата}}{\text{десната}}$ лопата	cm	—		1	
4	Широчина на $\frac{\text{левата}}{\text{десната}}$ лопата	cm	—		1,50	
5	Обем на $\frac{\text{левиот}}{\text{десниот}}$ венец	cm	—		1	
6	Обем на $\frac{\text{левиот}}{\text{десниот}}$ рог помеѓу надочникот и среднакот	cm	—	—	$\frac{1}{1}$	—
7	Обем на $\frac{\text{левиот}}{\text{десниот}}$ рог помеѓу среднакот и лопатата	cm	—	—	$\frac{1}{1}$	—
8	Тежина на свежите рогови — kg намалена за 10% односно за _____ kg	kg	—	—	2	
Вкупно:						

(Трета страна)

Реден број	Елементи за оценување на убавината на роговите	Можен број поени до	Утврден број поени
	Боја на роговите	2	Пренос:
	Врвови (шилци) на парошците	6	
11	Маса, форма, правилност на роговите	5	
Збир на поените од ред. бр. 1 до 11			
Одземање поени поради недостаток на рогови:			
12	Недоволен распон на роговите (cm —=—%)	6	
13	На лопати	10	
14	На рабови од лопати	2	
15	На неправилно обликувани рогови	6	
Вкупно одземени поени:			
Оцена на роговите — вкупно:			

Ред. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:

(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесеат податоци за отстрелот на дивеч)

Образец бр. 3  
Трофеј од срндак  
(формат 10 × 15 cm)

(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

## Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т

Ловецот \_\_\_\_\_ (Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)

Отстрели на \_\_\_\_\_ (Ден, месец и година)

Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_ (Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревивр)

## СРНДАК — CAPREOLUS CAPREOLUS (L.)

со рогови од поени \_\_\_\_\_ (со букви)

(Втора страна)

Реден број	Елементи на мерењето	Единица на мера	Мера	Средна просечна мера	Константа односно можен број поени за ред. бр. 4 до 9	Утврден број поени
1	Должина на _____ левиот _____ десниот _____ рог	cm	—		0,5	
2	Тежина на свежите рогови намалена за 10% односно за _____ g	g		—	0,1	
3	Зафатнина на роговите	cm <sup>3</sup>		—	0,3	
4	Распон на роговите	cm		—%	до 4	
Елементи за оценување на убавината на роговите						
5	Боја на роговите				до 4	
6	Икричавост (бобичавост) на роговите				до 4	
7	Ружи				до 4	
8	Брзови (шилци) на паропците				до 2	
9	Додавање поени на правилност и убавина на роговите				до 5	
Образложение за додавањето на поени:						
Вкупно:						

(Трета страна)

Реден број	Елементи за мерење и оценување	Можен број поени	Утврден број поени
10	Одземање поени поради недостатоци на роговите	до 5	Пренос:
Образложение за одземањето на поени			
Оцена на роговите — вкупно:			

Ред. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:  
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесат податоци за отстрелот на дивечот)

Образец бр. 4  
Трофеј од дивојарец  
(формат: 10 × 15 cm)

(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

## ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот \_\_\_\_\_  
(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)Отстрели на \_\_\_\_\_  
(Ден, месец и година)Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_  
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревер)

ДИВОЈАРЕЦ — RUPICARPA RUPICARPA (L.)

со рогови од поени \_\_\_\_\_ (со букви)

(Втора страна)

Реден број	Елементи за мерење и оценување	Единица на мера	Мера	Средна просечна мера	Константа односно можен број поени за ред. бр. 5 и 6	Утврден број поени
1	Должина на левиот _____ рог _____ десниот	cm	—		1,5	
2	Височина на роговите	cm		—	1	
3	Обем на подебелиот рог	cm		—	4	
4	Распон на роговите	cm		—	1	
5	Старост	год.		—	до 3	
Збир на поените од ред. бр. 1 до 5						
6	Одземање поени за наслојка на смола				до 5	
Оцена на роговите — вкупно:						

Рег. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Трета страна)

Опис на ловот:

(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесат податоци за отстрелот на дивеч)

Образец бр. 5  
Трофеј од алпски козорог  
(формат: 10 × 15 cm)  
(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т

Ловецот \_\_\_\_\_ (Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)

Отстрели на \_\_\_\_\_ (Ден, месец и година)

Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_ (Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревер)

АЛПСКИ КОЗОРОГ — SARPA IBEH (L.)

со рогови од поени \_\_\_\_\_ (со букви)

(Втора страна)

Реден број	Елементи на мерењето	Единица на мера	Мера	Средна просечна мера	Константа	Утврден број поени
1	Должина на левиот десниот рог	cm	—		1	
2	Обем на левиот десниот рог	cm	—		$\frac{1}{1}$	—
3	Распон на роговите	cm		—	0,5	
Елементи за оценување на роговите:					Можен број поени до	
4	Боја на роговите				3	
5	Прстенестост на роговите				3	
6	Кривина на роговите				3	
Оцена на роговите — вкупно:						

Рег. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Трета страна)

Опис на ловот:

(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесат податоци за отстрелот на дивеч)

Образец бр. 6  
Трофеј од муфлон  
(формат: 10 × 15 cm)

(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

## Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т

Ловецот \_\_\_\_\_ (Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)

Отстрели на \_\_\_\_\_ (Ден, месец и година)

Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_  
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревид)

МУФЛОН — OVIS MUSIMON (Schreb)

со рогови од поени \_\_\_\_\_ (со букви)

(Втора страна)

Реден број	Елементи на мерењето	Единица на мера	Мера	Средна просечна мера	Константа односно можен број поени за рез. бр. 4 до 6	Утврден број поени
1	Должина на _____ левиот _____ десниот _____ рог	cm	—		1	
2	Обем на _____ левиот _____ десниот _____ роговите врз база на _____	cm	—		1	
	Обем на _____ левиот _____ десниот _____ рог на втората третина од должината на роговите	cm	—		1	
	Обем на _____ левиот _____ десниот _____ рог на третата третина од должината на роговите	cm	—		1	
3	Распон на роговите	cm			1	
Елементи за оценување на убавината на роговите:						
4	Брџа на роговите				до 3	
5	Прстенестост на роговите				до 3	
6	Завоитост-свитканост на роговите				до 5	
Збир на поените од ред. бр. 1 до 6						

(Трета страна)

Реден број	Елементи на оценувањето	Можен број поени	Утврден број поени
7	Одземање поени поради неправилен раст на роговите	до 5	Пренос:
Образложение за одземањето на поните			
Оцена на роговите — вкупно:			

Рег. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:  
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесат податоци за отстрелот на дивеч)



**Образец бр. 7**  
**Трофеј од вепар**  
(формат: 10 × 15 cm)

(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

**Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т**Ловецот \_\_\_\_\_  
(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)Отстрели на \_\_\_\_\_  
(Ден, месец и година)Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_  
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревер)**ВЕПАР — SUS SCROFA (L.)**со кљови од поени \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(со букви)

(Втора страна)

Реден број	Елементи на мерењето	Единица на мера	Мера	Средна просечна мера	Константа односно можен број поени за ред бр. 4 и 5	Утврден број поени
1	Должина на левиот сечач _____ десниот	cm	_____		1	
2	Широчина на левиот сечач _____ десниот	mm	_____		3	
3	Обем на левиот брусач _____ десниот	cm	_____	_____	$\frac{1}{1}$	_____
4	Додаток поени на убавината на кљовите				до 5	
Збир на поените од ред. бр. 1 до 4						
5	Одземање поени				до 10	
Образложение за одземањето на поените						
Оцена на кљовите — вкупно:						

Ред. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Трета страна)

Опис на ловот:

(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесаат податоци за отстрелот на дивеч)

Образец бр. 8  
Трофеј од мечка  
(формат: 10 × 15 cm)  
(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т

Ловецот \_\_\_\_\_

(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)

Отстрели на \_\_\_\_\_

(Ден, месец и година)

Во \_\_\_\_\_

(Назив на ловиштето)

на местото наречено \_\_\_\_\_

(Назив на ловниот ревер)

КАФЕАВА МЕЧКА — URSUS ARCTOS

со трофеј \_\_\_\_\_

од поени \_\_\_\_\_

(Вид трофеј)

(со букви)

(Втора страна)

ЧЕРЕП ОД МЕЧКА					
Реден број	Елементи на мерењето	Единица на мера	Мера	Константа	Утврден број поени
1	Должина на черепот	cm		1	
2	Ширина на черепот	cm		1	
Оцена на черепот — вкупно:					

Ред. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Трета страна)

КРЗНО ОД МЕЧКА					
Реден број	Елементи на мерењето и оценувањето	Мера во cm	Должината × широчината на крзното во cm <sup>2</sup>	Определен процент	Утврден број поени
1	2	3	4	5	6
1	Должина на крзното	—		1% од бројот од колоната 4	
	Ширина на крзното	—			
Додаток поени за убавината на крзното:					
2	За должина на длакмата до 10%			...%	
	За правилноста на растот на длакмата до 10%		од утврдениот број поени од ред. бр. 1 на колоната 6	...%	
	За сјајот и густината на длакмата до 10%			...%	
Оцена на крзното — вкупно:					

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:  
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесат податоци за отстрелот на дивеч)

**Образец бр. 9**  
**Трофеј од волк**  
(формат: 10 × 15 cm)  
(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

**Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т**

Ловецот \_\_\_\_\_ (Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)

Отстрели на \_\_\_\_\_ (Ден, месец и година)

Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_ (Назив на ловиштето) \_\_\_\_\_ (Назив на ловниот ревир)

**ВОЛК — CANIS LUPUS (L.)**

со трофеј \_\_\_\_\_ од поени \_\_\_\_\_ (со букви)  
(Вид трофеј) \_\_\_\_\_ (со букви)

(Втора страна)

ЧЕРЕП ОД ВОЛК					
Реден број	Елементи	Единица на мера	Мера	Константа	Утврден број поени
1	Должина на черепот	cm		1	
2	Широчина на черепот	cm		1	
Оцена на черепот — вкупно:					

Рег. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Трета страна)

КРЗНО ОД ВОЛК					
Реден број	Елементи на мерењето и оценувањето	Мера во cm	Должината × широчината на крзното во cm <sup>2</sup>	Определен процент	Утврден број поени
1	2	3	4	5	6
1	Должина на крзното	—		1% од износот од колоната 4	
	Широчина на крзното				
Додаток поени за убавината на крзното:					
2	За должината на длаката	до 10% од утврдениот број поени под ред. бр. 1 на колоната 6		•••%	
	За густината и правилноста на распределбата на длаката	до 10% лоната 6		•••%	
	За широчината на јаката (густа длака на вратот)			•••%	
Оцена на крзното — вкупно:					

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:  
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесат податоци за отстрелот на дивеч)

Образец бр. 10  
Трофеј од рис  
(формат: 10 × 15 cm)  
(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

**ТРОФЕЕН ЛИСТ**

Ловецот \_\_\_\_\_ (Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)  
Стрели на \_\_\_\_\_ (Ден, месец и година)  
Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_  
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревер)  
со трофеј \_\_\_\_\_ од поени \_\_\_\_\_  
РИС ОБИЧЕН — LYNX (L.)  
(Вид трофеј) (со букви)

(Втора страна)

ЧЕРЕП ОД РИС					
Реден број	Елементи	Единица на мера	Мера	Константа	Утврден број поени
1	Должина на черепот	cm		1	
2	Ширина на черепот	cm		1	
Оцена на черепот — вкупно:					

Рег. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Трета страна)

КРЗНО ОД РИС					
Реден број	Елементи на мерењето и оценувањето	Мера во cm	Должината × широчината + распонот на крзното во cm <sup>2</sup>	Определен процент	Утврден број поени
	1	2	3	4	5
1	Должина на крзното Ширичината + распонот на крзното	—		0,5% износот од колоната 4	
Додаток поени за убавината на крзното:					
2	За должината, правилноста, растот и густината на длаката до 5%	од утврдениот број поени под ред. бр. 1 на колоната 6		...	
	За перчињата на ушите и мустаците до 5%			...	
	За дамките до 5%			...	
	За зулуфите (под увото во височина на долната челюст) до 10%			...	
Оцена на крзното — вкупно:					

Рег. број \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Четврта страна)

Опис на ловот:  
(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесат податоци за отстрелот на дивеч)

Образец бр. 11  
Трофеј од дива мачка  
(Формат: 10 × 15 cm)  
(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

### Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т

Ловецот \_\_\_\_\_

(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)

Отстреани на \_\_\_\_\_

(Ден, месец и година)

Во \_\_\_\_\_

(Назив на ловиштето)

на местото наречено \_\_\_\_\_

(Назив на ловниот ревер)

ДИВА МАЧКА — FELIS CATUS (L.)

со трофеј \_\_\_\_\_

(Вид трофеј)

од поени \_\_\_\_\_

(со букви)

(Втора страна)

#### ЧЕРЕП ОД ДИВА МАЧКА

Реден број	Елементи на мерењето	Единица на мера	Мера	Константа	Утврден број поени
1	Должина на черепот	cm		1	
2	Широчина на черепот	cm		1	
Оцена на черепот — вкупно:					

Рег. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Трета страна)

#### КРЗНО ОД ДИВА МАЧКА

Реден број	Елементи на мерењето и оценувањето	Мера во cm	Должината × широчината + распонот на крзното во cm <sup>2</sup>	Определен процент	Утврден број поени
1	2	3	4	5	6
1	Должина на крзното Широчина + распонот на крзното	—		0.5% од износот од колоната 4	
Додаток-поени за убавината на крзното:					
2	За должината на опашката и број на црните колаци	до 10%	од утврдениот број поени под ред. бр. 1 на колоната 6	...	
	За зулуфите	до 5%		...	
	За должината, правилноста на растот и густината на длаквата до	10%		...	
Оцена на крзното — вкупно:					

(Датум на оценувањето на вредноста на трофејот)

(Место)

Членови на комисијата:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:

(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесеат податоци за отстрелот на дивеч)

Образец бр. 12  
Трофеј од голем тетреб  
(формат: 10 × 15 cm)

(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

## Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т

Ловецот \_\_\_\_\_  
(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)Отстрели на \_\_\_\_\_  
(Ден, месец и година)Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_  
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревир)

ГОЛЕМ ТЕТРЕВ — TETRAO UROGALLUS (L.)

Рег. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на издавањето на трофејниот лист)

(Место)

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Втора страна)

Опис на ловот:

(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесат податоци за отстрелот на дивеч)

Образец бр. 13  
Трофеј од тетреб рушевац  
(формат: 10 × 15 cm)

(Прва — насловна — страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивечот)

## Т Р О Ф Е Е Н Л И С Т

Ловецот \_\_\_\_\_  
(Име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)Отстрели на \_\_\_\_\_  
(Ден, месец и година)Во \_\_\_\_\_ на местото наречено \_\_\_\_\_  
(Назив на ловиштето) (Назив на ловниот ревир)

ТЕТРЕВ РУШЕВАЦ — TETRAO TETRIX (L.)

Рег. бр. \_\_\_\_\_

(Датум на издавањето на трофејниот лист)

(Место)

(Потпис на директорот, управникот односно друг одговорен раководител на организацијата)

(Втора страна)

Опис на ловот:

(На барање од ловецот можат на оваа страна да се внесат податоци за отстрелот на дивеч)

468.

Врз основа на членот 6а од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 22/66), генералниот директор на Сојузниот завод за цени издава

**НАРЕДБА****ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЕРЕБОТЕНА КРУПНА КОЖА**

1. Производителските стопански организации можат своите продажни цени за преработена крупна кожа, што ги формирале во смисла на точката 1 под 113 од Наредбата за формирање на продажните цени за одделни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65), да ги зголемат најмногу за 10%.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

04 бр. 28/1

7 октомври 1966 година

Белград

Генерален директор  
на Сојузниот завод за цени,  
**Горѓе Пеклиќ, с. р.**

469.

Врз основа на чл. 6а и 11 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 22/66), генералниот директор на Сојузниот завод за цени издава

**НАРЕДБА****ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВА КОЖА И ВОЛНА**

1. Во Наредбата за формирање на продажните цени за сурова кожа и волна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 25/66) во точката 1 одредбите 1 до 13 се менуваат и гласат:

- |  |       |
|--|-------|
| „1) телешка, без глава, со куси нозе, до 3,5 kg тежина   | 16,10 |
| 2) телешка, без глава, со куси нозе, над 3,5 kg тежина   | 16,10 |
| 3) телешка (лапачи, травојади, сламолапачи, цвикери, фресери), без глава, со куси нозе, со тежина: |       |
| а) до 3,5 kg   | 10,40 |
| б) над 3,5 kg  | 11,50 |
| 4) јунешка, со глава и нозе, со тежина:  |       |
| а) до 16 kg  | 7,80  |
| б) над 16 до 24 kg   | 7,40  |
| 5) јунешка, без глава, со куси нозе, со тежина:  |       |
| а) од 5 до 13 kg   | 9,80  |
| б) над 13 до 19 kg   | 8,50  |
| 6) јунешка (чокл), без глава, со куси нозе, до 5 kg тежина   | 8,10  |
| 7) кравја, со тежина:  |       |
| а) до 18 kg  | 5,80  |
| б) над 18 kg   | 6,30  |
| 8) воловска, со тежина:  |       |
| а) до 22 kg  | 6,30  |
| б) над 22 до 30 kg   | 6,70  |
| в) над 30 kg   | 6,50  |
| 9) биковска, со тежина:  |       |
| а) од 27 до 35 kg  | 6,30  |
| б) над 35 до 50 kg   | 5,80  |
| в) над 50 kg   | 4,60  |
| 10) биволска   | 4,00  |
| 11) коњска и од маски и мулиња   | 4,00  |

- |   |       |
|---|-------|
| 12) ждребешка, за кожарска преработка, до 5 kg тежина | 5,80  |
| 13) магарешка   | 2,00* |

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-29/1

7 октомври 1966 година

Белград

Генерален директор  
на Сојузниот завод за цени,  
**Горѓе Пеклиќ, с. р.**

470.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Семе од грав — — — — —	JUS E.B4.024
Семе од морков — — — — —	JUS E.B4.180
Семе од јачмен — — — — —	JUS E.B4.181
Семе од граорица — — — — —	JUS E.B4.196
Семе од лупина — — — — —	JUS E.B4.199

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение ќе се применуваат од 1 јануари 1967 година.

Бр. 07-6317/1

6 октомври 1966 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
**Славољуб Виторевкиќ, с. р.**

471.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Алуминиум и алуминиумски легури — Деали блокови наменети за паталонска преработка со гмечење — Технички услови за изработка и испорака — — — — —	JUS C.C2.101
Алуминиум и алуминиумски легури — Деали трупи наменети за паталонска преработка со гмечење — Технички услови за изработка и испорака — — — — —	JUS C.C2.102

Рондели од алуминиум, топовалани — Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.C4.018

Рондели од алуминиум и алуминиумски легури, ладновалани — Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.C4.052

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 05-6320/1  
6 октомври 1966 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

472

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА БАЗНАТА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Базни хемикалии. Хлорна вар. техничка — — — — — JUS H.B2.070

Амониумнитрат, технички кристален — — — — — JUS H.B3.010

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1967 година.

Бр. 22-6321/1  
6 јули 1966 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

473.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување течни горива и мазива. Определување на точката на заматувањето и точката на пелтосувањето — — — — — JUS B.H8.034

Испитување течни горива и слични течности. Определување на точката на палењето во затворен сад (Пенски-Мартенс) — — — — — JUS B.H8.048

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1967 година.

Бр. 08-6318/1  
6 октомври 1966 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

474.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бизмут во блок — Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.E1.500

Сребро во блок — Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.G1.100

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 05-6319/1  
6 октомври 1966 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

475.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНАРД ЗА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА ЗА РУДАРСТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Челични јажиња. Јажиња за извозни постројки во рударството. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.H1.030

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 04-6322/1  
6 септември 1966 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.



476.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АПАРАТИ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Грамофонски плочи и уреди за репродукција. Општи поими и дефиниции — — — — — JUS N.N.4.200

Грамофонски плочи. Мери и карактеристики — — — — — JUS N.N.4.201

Уреди за репродукција за грамофонски плочи. Мери и карактеристики — — — — — JUS N.N.4.202

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 23-6324/1  
6 октомври 1966 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славолуб Биторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за пуштање во оптек административни таксени марки и судски таксени марки од единствена емисија, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

**ИСПРАВКА****НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСЕНИ МАРКИ И СУДСКИ ТАКСЕНИ МАРКИ ОД ЕДИНСТВЕНА ЕМИСИЈА**

Во точката 3 под 1 наместо зборовите: „на (перфорацијата)“ треба да стои: „(перфорацијата)“.

Во точката 4 под 5 наместо зборовите: »во „СФР Југославија“ со кирилица« треба да стои: »и „СФР Југославија“ со латиница«.

Во точката 5 наместо бројот: „84/46“ треба да стои: „85/46“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 7 октомври 1966 година.

**УКАЗИ**

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

**УКАЗ****ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАНАДА**

I

Се отповикува  
Живадин Симиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Канада.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 9

26 септември 1966 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

**УКАЗ****ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БРАЗИЛ**

I

Се отповикува

Ранко Зеќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бразил.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 10

26 септември 1966 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

**УКАЗ****ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВЕДСКА**

I

Се отповикува

Анте Етеровиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Шведска.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 11

26 септември 1966 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

**РЕШЕНИЈА**

Врз основа на членот 29 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник државен секретар за надворешни работи во Државниот секретаријат за надворешни работи се назначува Његован Исо, досегашен амбасадор на СФРЈ во Судан.

Б. бр. 117  
28 септември 1966 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 29 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник државен секретар за надворешни работи во Државниот секретаријат за надворешни работи се назначува Пешиќ Милорад, началник на управата во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Б. бр. 118  
28 септември 1966 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 30 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

Се разрешува Милан Матијашевиќ од должноста советник на државниот секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Б. бр. 115  
28 септември 1966 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 30 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За советник на државниот секретар за надворешни работи во Државниот секретаријат за надворешни работи се назначува Мојсов Лазар, претседател на Комисијата за меѓународни врски на Сојузната конференција на ССРНЈ.

Б. бр. 116  
28 септември 1966 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 75 од Основниот закон за службата на внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛОТ НА МИЛИЦИЈАТА ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Се разрешува Чедомир Мијовиќ од должноста генерал на Милицијата во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Б. бр. 109  
28 септември 1966 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Се разрешува Јуре Кошутиќ од должноста советник на сојузниот секретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, поради реорганизација во Секретаријатот.

Б. бр. 110  
28 септември 1966 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Душан Лазик од должноста советник на сојузниот секретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, поради реорганизација во Секретаријатот.

Б. бр. 111  
28 септември 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Боривое Новаковиќ од должноста советник на сојузниот секретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, поради реорганизација во Секретаријатот.

Б. бр. 112  
28 септември 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65) Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Саво Прега од должноста советник на сојузниот секретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, поради реорганизација во Секретаријатот.

Б. бр. 113  
28 септември 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 11 од Законот за народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55 и 41/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА МОБИЛИЗАЦИСКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

Се разрешуваат Светислав Стефановиќ од должноста претседател и Драгољуб Васовиќ од должноста член на Комисијата за мобилизациски работи на сојузните органи и установи.

Б. бр. 107  
28 септември 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 23 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63 и 11/65) и члуката 3 од Одлуката за формирање Комисија на Сојузниот извршен совет за одликувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДЛИКУВАЊА

1. Се разрешува Урош Баиќ од должноста член на Комисијата на Сојузниот извршен совет за одликувања.

2. За член на Комисијата на Сојузниот извршен совет за одликувања се именува Ѓуро Алфиревиќ, началник на Управата за организација и кадри на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Б. бр. 114  
28 септември 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 11 од Законот за народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55 и 41/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА МОБИЛИЗАЦИСКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

1. Се разрешуваат Зоран Полич и Ѓура Матик од должноста член на Комисијата за мобилизациски работи на сојузните органи и установи.

2. Во Комисијата за мобилизациски работи на сојузните органи и установи се именуваат:

за претседател:

1) Милутин Морача, член на Сојузниот извршен совет;

за членови:

- 2) Франц Тавчар, генерал-потполковник на ЈНА;
- 3) Вуксан Љумовиќ, секретар на Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 108  
28 септември 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 49 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНИЦЕФ

1. За претседател и членови на Националната комисија за УНИЦЕФ се назначуваат:

за претседател:

- 1) др Светомир Јауковиќ, помошник сојузен секретар за здравство и социјална политика;

за членови:

- 2) Недељко Борковиќ, покраински секретар за здравје и социјална политика на АП Косово и Метохија;
- 3) др Вукан Чупиќ, директор на Институтот за заштита на подмладокот на СР Србија, Белград;
- 4) Димитар Герасимовски, републички секретар за народно здравје и социјална политика на СР Македонија;
- 5) Мара Осолник-Рупена, генерален секретар на Југословенскиот дрвен крст — Централен одбор;
- 6) Иванка Кекиќ, член на Секретаријатот и Претседателството на Конференцијата за општествена активност на жените, Белград;
- 7) др Горѓе Јаковљевиќ, помошник републички секретар за здравје и социјална политика на СР Србија;
- 8) Блажо Калугеровиќ, помошник републички секретар за труд, здравство и социјална политика на СР Црна Гора;
- 9) Невенка Новаковиќ, заменик републички секретар за здравје и социјална политика на СР Босна и Херцеговина;
- 10) Бранка Савиќ, претседател на Југословенскиот одбор за социјален труд;
- 11) др Богдан Срдар, републички секретар за здравје и социјална политика на СР Хрватска;
- 12) Стане Шелих, републички секретар за здравје и социјални грижи на СР Словенија;
- 13) др Милое Алексиќ, директор на Институтот за млекарство на Југославија, Белград.

2. На досегашните членови на Националната комисија за УНИЦЕФ што не се назначени со ова решение, им престанува функцијата во таа комисија.

Б. бр. 121  
28 септември 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ

1. Во советот на Југословенскиот завод за продуктивност на трудот делегираат претставници:

- 1) Сојузниот секретаријат за труд;
- 2) Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија;
- 3) Сојузниот завод за стопанско планирање;
- 4) Сојузната стопанска комора;
- 5) Здруженото претпријатие на земјоделско-индустријскиот комбинат „Раде Трник, Кикинда“;
- 6) Институтот на нуклеарни науки „Борис Кидрич“, Винча;
- 7) Рудникот и железарата Вареш;
- 8) Индустријата на мотори и трактори ИМТ, Нов Белград.

2. Органите и организациите од точката 1 на ова решение делегираат во советот по еден претставник.

Б. бр. 119  
28 септември 1966 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

### СОДРЖИНА:

	Страна
464. Одлука за подигање Пратеништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Германската Демократска Република на степен на амбасада — —	785
465. Одлука за отворање Испратеништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Светата Столица во Рим	785
466. Одлука за гарантираните цени на определени видови зеленчук и овошје — —	785
467. Правилник за издавање трофеен лист за трофеи од дивеч — — — — —	786
468. Наредба за формирање на продажните цени за преработена крупна кожа — —	807
469. Наредба за измена на Наредбата за формирање на продажните цени за сурова кожа и волна — — — — —	807
470. Решение за југословенските стандарди за семенски материјал — — — — —	807
471. Решение за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури —	807
472. Решение за југословенските стандарди од областа на базната хемиска индустрија —	808
473. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на нафтени деривати — — — — —	808
474. Решение за југословенските стандарди за обоени метали — — — — —	808
475. Решение за југословенскиот стандард за челични јажиња за рударството — —	808
476. Решение за југословенските стандарди за апарати за регистрирање и репродукција на звук — — — — —	809
Исправка на Решението за пуштање во оптек административни таксени марки и судски таксени марки од единствена емисија —	809